



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник на општина Чашка Излегува по потреба	Број 13 година XV 20.12.2011 година	БЕСПЛАТЕН ПРИМЕРОК
--	---	-----------------------

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлука за измена на распоредот на средства во Буџетот на Општина Чашка за 2011 година.

Се објавува Заклучок за Усвојување на одлука за измена на распоредот на средства во буџетот на Општина Чашка за 2011 година, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12.2011 година.

Бр.08-/1650/4
06.12.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа Службн весник на РМ бр. 5/2002, а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Службен весник на РМ број 64/2005, 4/2008 година) Советот на Општина Чашка на седницата на 06.12.2011 година донесе,

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална та самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година) а во врска со член 34 од Законот за буџетите (Службен весник на РМ бр.64/05 , 4/08 година), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на 06.12.2011 година , донесе

О Д Л У К А

За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Чашка за 2011 година

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Чашка за 2011 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма Потставка	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредити
№10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ					
421240 Течни горива	0	0	0	-300.000	0
421440 Транспорт на луѓе	0	0	0	-397.200	0
425760 Превозни услуги во образованието	0	0	0	-688.982	0
401130 Основни плати - други вработени	0	0	0	821.933	0
402110 Основни придонеси за ПИО	0	0	0	564.249	0
	0	0	0	0	0

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Чашка и станува составен дел на Буџетот на општината за 2011 година.

Бр. _____
Чашка

Претседател на Советот на Општина
Општина Чашка
Рамадан Амзов

Бр.07-1650/3
06.12.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Член 2

Новата намена ќе биде усогласена со постојните класи на намени А1 – домување со стамбени куќи и Б1 – мали комерцијални и деловни дејности.

Член 3

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/02), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**За објавување на одлука за извршување
усогласување на намена на земјиштето на КП
1295/13 и дел од КП 1295/2 КО Чашка**

Се објавува Одлука за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 1295/13 и дел од 1295/2 КО Чашка, што Советот на Општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12.2011 година.

Бр.08-1650/12
06.12.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во Службен гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1650/11
06.12.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.05/2002 година) и член 2 став 1, алинеја 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во Урбанистичко планска документација (Службен весник на РМ број 56/2011 година), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 06.12 2011 година ја донесе следната,

ОДЛУКА

**За извршување усогласување на намената на
земјиштето на КП 1295/13 и дел од КП 1295/2 КО
Чашка**

Член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување на Урбанистички план за село нас. Чашка со кој ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето на КП 1295/13 и дел од КП 1295/2 КО Чашка која во постојниот урбанистички план (Генерален Урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот на Општина Чашка број 07-437/13 од 17.03.2006 се применува како Урбанистички план за село Чашка) е означена како Јавни Функции – Центар (централно подрачје).

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002 година), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**За објавување на одлука за престанок и давање на
времено користење на недвижни ствари
сопственост на Општина Чашка**

Се објавува Одлука за престанок и давање на времено користење на недвижни ствари сопственост на Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12 2011 година.

Бр.08-1650/6
06.12.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, а во врска со член 64 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/2002 година),Советот на

Општина Чашка на седницата одржана на ден 06.12.2011 година донесе,

ОДЛУКА

За престанок и давање на времено користење на недвижни ствари сопственост на Општина Чашка

Член 1

Со оваа Одлука досегашниот корисник Ловно Друштво „Елен „ друштво за одгледување, заштита и лов на дивеч – Извор, му престанува правото на користење на недвижна ствар – простор (канцеларија) доделен од страна на поранешната општина Извор, запишан на Имотен Лист број 35 КО Извор на КП број 1520 (објект поранешен задружен дом и седиште на поранешна општина Извор).

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа Одлука се дава на времено користење за период од 90 дена на ДООЕЛ „ СУРДА „ - АХО од Скопје.

Член 3

Начинот и условите на користење на недвижностите опишани во член 1 од оваа Одлука ќе бидат регулирани во Договорот за закуп, склучен помеѓу Општина Чашка застапувана од Градоначалникот Горанчо Пановски од една страна како закуподавач и ДООЕЛ „СУРДА,, - АХО од Скопје како закупец од друга договорна страна.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден, од денот на објавување во Службен Гласник на Општина Чашка.

Бр.07-1650/5
06.12.2011 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр.5/2002 година), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Теово сопственост на Општина Чашка

Се објавува Одлука за давање согласност за оттуѓување (продажба) на недвижни ствари во КО Теово сопственост на Општина Чашка, што Советот на општина Чашка ја донесе на седницата на 06.12.2011 година.

Бр.08-1650/10
06.12.2011 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ број 05/2002 година), член 5, член 29, точка 8, член 31- 42 од Законот за користење и располагање на ствари на државни органи (Службен весник на РМ број 08/05,150/07 и 35/11), Советот на Општина Чашка на седницата одржана на ден 06.12.2011 година донесе,

ОДЛУКА

За давање согласност за оттуѓување (Продажба) на недвижни ствари во КО Теово сопственост на Општина Чашка

Член 1

Се дава согласност за оттуѓување (продажба) на следните недвижни ствари во КО Теово запишани во сопственост на Општина Чашка на Имотен лист број 109:

ЛИСТ Б – парцели

- КП број 4276, план 003, сл. 055, место викано „ с. Теово,, катастарска култура – 70000 (земјиште покрај згради – двориште) со површина од 2.557 м2

- КП број 4276, зграда 3 ,план 003, сл. 055, место викано „ с. Теово,, катастарска култура – 500 (земјиште под зграда) со површина од 277 м2,

ЛИСТ В – објекти

- КП број 4276, зграда 3 влез 1, кат ПР, стан 1, со намена на зграда – 00513, место викано „ село Теово „, со површина од 208 м2

Член 2

Оттуѓувањето ќе се спроведе по пат на јавно надавање, согласно Законот за користење и располагање со ствари на државни органи (Службен

